



The Project is funded
by the European Union



“Зголемено учество на граѓанското општество во реформите за интеграција во ЕУ“
EuropeAid/138660/ID/ACT/MK

Проект "Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу ГО и социјалното претприемништво" (4SNET)

Договор бр. 12-7456/1

Проектот се фокусира на потребите на два региона, во согласност со развојните компетенции на луѓето кои не се вработени, а се припадници на ранливи групи. Проектот нуди иновативни и интерактивни начини на подобрување на капацитетите (вештини, знаење и ставови) на заинтересирани лица и организации кои ќе можат да користат онлајн платформа и да учат преку онлајн курсеви, но исто така и да учат еден од друг преку онлајн активности. Покрај онлајн учењето, ќе се организираат обуки и студиска посета. Проектот се фокусира на потребата за развој на вештини за вработување и само-одговорен однос кон вработувањето. Покрај директен одговор на потребите на невработените граѓани во регионите, исто така нуди простор за развој на компетенции (вештини, ставови, знаење) на веќе успешни претприемачи кон инклузивен пристап во нивната работа. Активности се иновативни и користат мешан пристап помеѓу онлајн и офлајн контекст. Резултатите од проектот ќе се користат од различни засегнати страни (училишта, институции за стручно образование и обука, компании). Проектот предвидува континуирана работа која се спроведува во двата региона и нуди нова и свежа перспектива кон инклузивни, рамноправни и брзо развивачки општества.

Пристапот оддолу-нагоре се користи за организација на регионални мрежи на граѓански организации што ќе го дефинираат заедничкиот интерес на организациите. Оние организациите, кои се дел од овој проект, имаат различни искуства и ќе ја покриваат темата од различни перспективи, со што носат широк спектар на експертиза. Проект силно ја нагласува потребата граѓанските организации да бидат поттикнати да дејствуваат како ефективни и одговорни независни актери.

Иако во двата региони функционираат голем број на граѓански организации и институции, не постои соработка помеѓу граѓанските организации и институциите кои делуваат на полето на социјалната вклученост. Спроведувањето на активности фокусирани на вмрежување на граѓанските организации и институциите кои работат на полето на социјалната инклузија во двата региона ќе резултираат со подобро опкружување за развој на меѓусебните односи.

Во рамките на проектот предвидено е подготовка на студија и развој на мрежа, со вклучување на контакти податоци на граѓански организации, со цел воспоставувањето на односите меѓу

The Project is implemented by:





The Project is funded
by the European Union

членовите на мрежата од двата региони. Исто така, проектот ќе ја олесни размената на искуства и комуникација меѓу институциите и граѓанските организации.

Преку проектот ќе се воспостави виртуелна мрежа на граѓански организации кои работат во областа на социјалната инклузија, ќе станат партнери на институциите во процесот на подготовка на приоритетните реформи во секторот, што доведува до подобрен политички партиципативен процес и овозможува пренос на знаење и најдобри практики во социјалната инклузија и социјалното претприемништво.

Освен тоа, мрежата има за цел да стане онлајн заедница за ГО и да се развие во глобален колаборативен екосистем, погоден за размена на информации и размена на знаења преку интернет, вклучувајќи и споделување на најдобрите практики. Членството во мрежата ќе биде отворено за оние кои се заинтересирани за социјална вклученост и социјално претприемништво.

Главната цел е: да се поттикне вклучувањето и пристапот на ранливите категории на лица и подобрување на условите на пазарот на труд за младите луѓе.

Специфичните цели се:

1. Да се подобрат меките вештини и квалификациите на ранливите категории на лица и младите;
2. Да се зголеми мотивацијата и активно да се вклучат ранливите групи во процесот на вработување;
3. Да се воспостави соработка на социјални мрежи, промовирање иницијативи за квалитетно образование и вработување.
4. Зајакнување на капацитетите на ГО преку социјални мрежи

Целни групи на проектот се: 80 лица со попреченост, 60 лица кои живеат во оддалечени и рурални области и 50 лица од ранливи категории ќе бидат вклучени во проектните активности.

Корисници се: Локални ГО, Локални власти во двата региони, локални агенции за вработување, посредници на пазарот на труд, други институции кои работат на полето на социјална инклузија - 50; Образовни институции, бизнис - 20; Општо население на општините Штип, Винаца, Куманово, Крива Паланка

Главни активности:

- Активност 1 - Градење капацитет на партнерите преку размена на искуства и најдобри практики;
- Активност 2 - Идентификација и ангажирање на претставници на целните групи;
- Активност 3 - видливост, комуникација и дисеминација;
- Активност 4 - Спроведување на обуки за мотивација;
- Активност 5 - "Водечка промена" - Социјално претприемништво;
- Активност 6 - Меѓународен форум за социјално претприемништво;
- Активност 7 - Управување со проекти, мониторинг и евалуација

Резултати:

- Елаборирана анализа на потребите на целните групи;
- Методологија за идентификација на профилите на учесници во проектот

The Project is implemented by:





ENHANCED INVOLVEMENT OF CIVIL SOCIETY IN THE EU INTEGRATION REFORMS
Project: Social Inclusion through Social Networks among CSO and Social Entrepreneurship
(4SNET)



Contract no. 12-7456/1

The Project is funded
by the European Union

- Идентификувани и вклучени најмалку 50 претставници на целната група;
- Спроведени четири мотивациони обуки во Штип, Винаца, Куманово и Крива Паланка;
- Спроведени се три семинари за нови ИТ технологии (Е-мрежа, Е-трговија и Е-иновации).
- Спроведени две обуки за социјално претприемништво во Штип, Винаца, Куманово и Крива Паланка;
- Најмалку 50 лица од ранливи категории со подобрени меки вештини и квалификации;
- Изготвена онлајн платформа за размена на информации;
- Организиран Форум за социјално претприемништво;
- Обезбедени најмалку 30 консултации за идентификување на можност и создавање на бизнис модел, како и за подготовка за интервју за работа

Вкупно времетраење на проектот: 18 месеци

The Project is implemented by:

